

**БАРАЊЕ ЗА ОТВОРАЊЕ, ПРОМЕНИ И ЗАТВОРАЊЕ НА СМЕТКА ЗА ФИЗИЧКИ И ПРАВНИ ЛИЦА  
КАЈ СИЛК РОУД БАНКА АД СКОПЈЕ**

Поднесено од / Submitted by	
ЕМБГ или ЕДБ/ Personal ID number or tax number	
Адреса(седиште)/ Address	
тел./ tel.	Моб./mob
факс/ fax	
е-пошта	
Вид на сметка: Type of account	<input type="checkbox"/> Девизна / FX <input type="checkbox"/> Денарска / MKD
Вид на клиент: Customer type	<input type="checkbox"/> Правно лице / Legal entity <input type="checkbox"/> Физичко лице / Individual
Статус на клиент: Customer status	<input type="checkbox"/> Резидент / Resident <input type="checkbox"/> Нерезидент / Non-resident
а) Отворање на сметка /Account opening	
б) Промени на сметка / Modification	
в) Затворање на сметка / Account termination	
Достава на изводот за состојбата на сметката/ Submission of Account Statements	<input type="checkbox"/> на шалтер/Bank's branch <input type="checkbox"/> електронско/мобилно банкарство – e-banking/mobile banking <input type="checkbox"/> последната регистрирана адреса на сопственикот на сметката во евиденцијата на Банката / Registered residence address as per Bank's evidence.
СОГЛАСНОСТ НА КЛИЕНТОТ/ CLIENT'S CONCURRENCE:	<p>- Во прилог на ова барање, Ви ги доставуваме на увид, потребните документи за отворање, односно промени или укинување на сметката, во фотокопија и оригинал./In addition to this requirement, we supply for inspection copies and originals of the necessary documents for opening, modification or termination of account.</p> <p>- Со потпишување на ова барање потврдуваме под полна морална и материјална одговорност дека податоците и документите кои ги наведовме и доставивме се точни./ By signing this application we certify under full moral and substantive responsibility that the data and the listed documents we submitted are accurate.</p> <p>- Во случај на промена на податоците наведени во барањето и доставени како придружна документација кон ова барање, ќе ја известиме Банката, во рок од три дена од настанувањето на промената./In case of change of data stated in the application and submitted as supporting documentation to this request, we shall notify the Bank within three days of the change.</p>

По одобрување на барањето за отворање на сметка, Банката и барателот ќе пристапат кон потпишување договор во кој поблиску ќе бидат утврдени и регулирани начинот и условите за отворање, водење и укинување на сметката./After approving the request for opening an account, the Bank and the applicant will sign an agreement which closely stipulates and regulates the terms and conditions for opening, maintaining and removing the account.

Во/In \_\_\_\_\_

МП \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ година/year

(Потпис на сопственикот или на овластеното лице на сопственикот /  
Signature of the account holder or their authorized representative)

**ИЗВЕШТАЈ ПО ПОДНЕСЕНОТО БАРАЊЕ/ REPORT ON THE SUBMITTED REQUEST  
(Го пополнува Банката) /(Completed by the Bank)**

По извршениот увид во приложените документи, стручната служба утврди дека подносителот на барањето:  
/ After inspecting the presented documents, the relevant department determines that the applicant:

- |  |   |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> ги исполнува условите за отворање, промени или укинување на сметка, барањето се прифаќа и бројот на сметка е /Meets the conditions for opening, modification or termination of the account, the request is accepted and the account number is _____ | <input type="checkbox"/> не ги исполнува условите за отворање, промени или укинување на сметка и барањето се одбива од следниве причини/Does not meet the conditions for opening, modification or termination of the account and the request is rejected with the following reason<br>_____ |
|--|---|

Датум/Date: \_\_\_\_\_

Потпис на овластеното лице на Банката/ Signature of authorized person of the Bank:  
\_\_\_\_\_